



Организација за безбедност и соработка во Европа
Мисија во Скопје



ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И КРИВИЧНО ПРАВО

Охрид, 27 јуни - 3 јули 2017 година

Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип, Државниот Универзитет во Тетово и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, распишуваат повик за учество на **Летната школа за човекови права и кривично право**.

Главна цел на школата е да се зголеми знаењето на студентите во областа на човековите права и кривичното право како и нивно обучување за справување со предизвиците во овие области како идни правни практичари. Школата воедно се стреми да ја подигне свеста на учесниците за појавите и ефектите од дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза, како и за користа од етничката, јазичната и религиозната различност за самото општество.

Цели на летната школа:

- Подобрување на знаењата во доменот на човековите права, ефикасни институции, ефикасно носење на политички одлуки, кривичното право и моделите за добро управување и меѓуетнички односи;
- Подобрување на вештините за ефикасно препознавање на клучните предизвици во областа на човековите права и кривичното право и предлагање на модели за нивно надминување;
- Зголемување на чувствителноста и свесноста на студентите за прашањата кои се однесуваат на анти-дискриминацијата, намалувањето на говорот на омразата, феноменот на криминал од омраза и почитувањето на етничката, јазичната и религиозната различност;
- Развивање на вештини за критичко размислување во процесот на учење на предмети во областите на правните, политичките науки и социологијата;
- Вмрежување меѓу студентите од различни правни факултети, како потенцијал за идни активности иницирани од нивна страна во коишто може да се јават како носители на истите; и
- Кумулација и трансфер на ЕКТС кредити меѓу универзитетите.

Целна група – Студенти на прв циклус редовни студии на државните и приватни правни факултети во државата.

Вкупно ќе се изберат 50 студенти од кои по 14 студенти од трите партнерски правни факултети, од Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот Универзитет во Тетово и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, и 8 студенти од останатите правни факултети во рамките на државните и приватните универзитети во државата.

Период и локација - Летната школа ќе се одржи во периодот 27 јуни – 3 јули 2017 година, во времетраење од 7 дена, во хотел Климетица, Охрид.

Работни јазици - Македонски и Албански јазик, со познавање на Англиски јазик. Ќе биде обезбеден симултан превод за време на предавањата.

Теми - Летната школа ќе обработува теми поврзани со човековите права меѓу другото и заштитата од дискриминација, говорот на омраза и криминалот од омраза, правата на жените и лицата со попреченост, правото на работа, како и теми поврзани со кривичното материјално и процесно право како и теми поврзани со мултикултурализмот. Поконкретно, летната школа ќе биде поделена на две одделни секции, *првата* која ќе се однесува на човековите права, и *втората* која ќе се однесува на кривичното право.

Трансфер на ЕКТС и Додаток на диплома - Со оглед на тоа дека темите на летната школа се комплементарни со дел од предметите што се изучуваат на студиските програми на правните факултети (Уставно право, Политички систем, Човекови права, Социологија на право, Граѓанско општество, Кривично право, Граѓанско процесно право, Кривично процесно право, Меѓународно јавно право и слично), студентите ќе имаат можност да стекнат определен број на кредити, согласно бројот на кредити по одделен предмет. Зависно од внатрешните процедури на факултетите, по одделни предмети ќе бидат признаени определен број на кредити стекнати на Летната школа. По завршувањето на предавањата на летната школа студентите воедно ќе полагаат завршен испит и ќе стекнат сертификат кој ќе може да се користи како Додаток на диплома. Сертификатот ќе го издадат трите партнерски факултети, од Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип, Државниот Универзитет во Тетово и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во сертификатот ќе бидат опишани темите кои се обработени на летната школа и постигнатиот успех од полагањето.

Начин на пријавување и селекција на учесници - Сите заинтересирани студенти можат да се пријават пополнувајќи **пријава за учество која е достапна на следниот линк:** <https://goo.gl/forms/B1RiFLqVJuYIH0et1>, вклучително и **писмо за мотивација** (не подолго од една страна). Рокот за доставување на апликации е до 12^{ти} мај 2017 година. При пополнување на пријавата студентите треба да изберат за која секција аплицираат, човекови права или кривично право, соодветно означувајќи ги со броевите (1) и (2) според преференца [повеќе посакуваната секција треба да биде означена со бројот (1), а вториот избор со бројот (2)]. Селекцијата ќе се врши врз основа на следниве **критериуми**:

- Да се студенти на прв циклус редовни студии на правните факултети во државата, државни или приватни
- Да се во можност да учествуваат за целото времетраење на летната школа
- Да покажат интерес за темите и лична мотивација (преку писмо на мотивација)
- Да достават комплетна документација (целосно пополнет формулар за учество и писмо за мотивација)
- Да имаат основно познавање на англиски јазик

Одборот воедно ќе ги земе предвид и следниве **критериуми за инклузивност**:

- Еднаква родова застапеност
- Етничка и културолошка различност
- Географска застапеност

Забелешка: При процесот на селекција може да се земе предвид и просечниот успех на студентот.

Трошоци - Трошоците за транспорт, сместување и храна за учесниците, како и трошоците за работни материјали ги сносат организаторите на летната школа.

Лице за контакт: Дениза Бундалевска, е-пошта: Deniza.Bundalevska@osce.org